




Веќе минавме низ сите станици (места на застанување) на Голготата и дојдовме до последната (14) станица, која всушност е Светиот Живоносен Гроб, Гробот на Воскреснатиот Христос. Но, да ве потсетиме за првата станица Преторијата (Судницата и затворот), од каде што војниците ќе го поведат Исус Христос на распнување. Претходно, цела чета војници, откако го вовеле во "Преторијата", го мачат, се исмеваат со Него, го плукаат, Му ставаат **Трнов венец** на главата (од нив исплетен), во десната рака Му даваат трска, го соблекуваат и Му облекуваат багреница. Во Судницата, Исус Христос е осуден на смрт. **Пресудата** на Понтиј Пилат изнудена од еврејските првосвештеници и народни водачи гласела:

"Пресуда која ја изрече Понтиј Пилат, намесник на долна Галилеја, а со која се осудува Исус Назареецот да мора да умре на крст".



ВОЈНИЦИТЕ ГО ИСМЕВААТ ИСУС ХРИСТОС

■ Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА

Голготата на којашто стоиме и по дваесет векови, преку распнувањето и издигнувањето на Христа на Крстот, преку Неговата победа над смртта, преку Неговото Воскресение, постана патоказ кон еден нов свет, кон нова земја и кон ново небо. "Во светот ќе имате маки; само не бојте се, зашто јас го победив светот" - зборува Исус Христос.

риј. Текстот е напишан на еврејски јазик.

Но, правдата не задоцнува. И еве, веќе 20 векови, како зрачи светлината од празниот Живоносен Гроб на Господ Исус Христос на Голгота. Веќе 20 векови трае таа нераскинлива врска меѓу човекот и Бога, владее победоносниот живот над смртта. Христовото Воскресение не

ДВАЕСЕТВЕКОВНА НЕРАСКИНЛИВА ВРСКА МЕЃУ ЧОВЕКOT И БОГА

КРСНА СМРТ

Зададена во седумнаесеттата година од владеењето на Тивериј, на 25-от ден од месец март, кога Ана и Кајафа беа првосвештеници во Светиот Град Ерусалим, Понтиј Пилат намесник во Галилеја, судејќи на судскиот престол го осудил Исуса од Назарет со крсна смрт, да се распне меѓу двајца разбојници, бидејќи меѓу народот се најдоа отмени и признаени луѓе кои изјавија дека:

1. "Исус е безбожник"
2. "Исус е бунтовник"
3. "Исус е непријател на законот"
4. "Исус себеси лажно се нарече дека е Син Божји"
5. "Исус лажно се нарече дека е цар Израилев"
6. "Исус влезе во храмот со народот кој носеше палмови гранки"

Врз основа на горното му наредувам на стотникот Квирин Корнилиј да го изведе Исуса на местото, каде што ќе се изврши казната.

Исус треба да се изведе од

градот на Северната порта. Им забранувам на сите луѓе, богати и сиромашни, да се противат на оваа пресуда и смртта Исусова.

Оваа пресуда ја потпишуваат следниве сведоци: Данило Робани, Јован Зоробател, Рафаело Робани и Кипер Книжевник.

Оваа таблица треба да се огласи насекаде за да запаметат идните поколенија".

Мермерната плоча со пресудата се чува во капелата Фон Казариј, која се наоѓа во италијанската населба Казе-

е само настан на минатото, туку празник на сегашноста и иднината, радосна средба со Христос кој воскресна, средба со вечно Живиот Бог.

СВЕТА ПРИЧЕСТ

Во Понеделник (24.4.2005 г. по новиот календар), ќе почне **Страсната Недела**, последните денови од големиот пост пред Велигден. На овој ден Исус ги протерал трговците од храмот. Во Вторник одржал повеќе беседи, важни за спасение на човекот.


Во Средата, однапред е извршено помазување на Христа со свето миро (древен обичај кај Евреите). Го помазува една жена во градот Витанија. Набрзо потоа, предавникот Јуда Искариот го предава на првосвештениците и Синедрионот, за само 30 сребреници. На **Велики Четврток** ги повикува своите ученици на последната Тајна Вечера, каде им рекол дека еден од нив ќе го предаде. Тогаш е востановена и Светата Причест. Зел леб, заблагодарил, го прекршил и им дал на учениците велејќи: "Ова е Моето тело, што се дава за вас; правете го ова за Мој спомен!" Зел чаша со вино, заблагодарил, и по вечерата им рекол: "Оваа чаша е Новиот завет со Мојата крв, која се пролива за вас." Испеале благодарствена песна, заминале во Гетсиманската градина, каде Христос со приклонети колена и капки на челото се

молел: "Оче, кога би сакал да Ме одмине оваа чаша! Но, нека не биде Мојата волја, туку Твојата!" Одеднаш се појавуваат повеќе луѓе со ножеви, со колови в раце. Напред оди предавникот Јуда кој Го целива Исуса. Јудиниот бакнеж е знак на предавство. Јуда со лажен бакнеж го предава Спасителот на светот. "Кого ќе Го целивам, Он е: фатете Го и водете Го претпазливо!"

На **Велики Петок** се случува најстрашното: мачење, распнување, умирање на Крст. Некои неблагодарни луѓе како да ги забораваат Неговите чуда: слепи прогледуваа, глуви прослушуваа, хроми проодуваа, мртви воскресуваа. Незнабожните луѓе докажаа дека ги сакаат желбите на својата огревована, расипана волја и гласно викаа: "Распни Го, распни!" Лажните обвинија од беззаконите сведоци: "Исус е безбожник, ... Исус



ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО (ВО НЕДЕЛА)



РАСПНУВАЊЕ ХРИСТОВО (НА ВЕЛИКИ ПЕТОК)

себе си лажно се нарече дека е Син Божји ...", донесуваат неправедна пресуда, Исус да биде распнат на крст.

На местото Черепница, сатански слуга со огромен чекан удира по големите клинци и ги забива во месото на Христа, го приковува по рацете и нозете на Крстот. Крвави мајчино срце, срцето на Богородица, чувствувајќи го секој удар на чеканот. **Христос е распнат на Крстот** меѓу двајца злосторници. Околу Него стои стража. Под Крстот плаче Мајка Му Богородица и верниот Христов ученик Свети Јован Богослов. Оддалеку гледаат Марија Магдалена и Марија, мајката на Јаков и Јосиф и мајката на Заведеевите синови и други. Околу шестиот, па сè до деветтиот час, настанува темнина по целата земја. Исус извикува: "Оче, прости им, оти не знаат што прават". А околу деветтиот час извикува гласно: "Оче, во Твои раце го предавам Својот Дух!" Земјата се затресува, карпи па-

ѓаат, упокоени воскреснуваат. Набожниот Јосиф од Ариматеја, Го обвиткува Христос во Плаштаница и Го положува во нов Гроб, издлабен во карпа, а во присуство на Марија Магдалена и Марија Јосифова. Во **Недела** наутро Жените Мироносици доаѓаат на Гробот Христов и Ангелот ги известува дека Христос Воскресна!

Господарот на Животот Воскресна од мртвите во третиот ден, а со тоа Го Воскресна и целиот свет. Голгота, на којашто стоиме и по дваесет векови, преку распнувањето и издигнувањето на Христа на Крстот, преку Неговата победа над смртта, преку Неговото Воскресение, постана патоказ кон еден нов свет, кон нова земја и кон ново небо. "Во светот ќе имате маки; само не бојте се, зашто јас го победив светот" - зборува Исус Христос.

Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит Европски г. Горазд